

## Упатство за зголемување лимит кај рецепти

Поради надминување на бројот на рецепти, целта за рецепти соодветно не е реализирана и во колоната за реализираност стои **НЕ** – ова може да се види во **Планирање на цели** → Изберете **година, тромесечје, лекар** → Притиснете **Прикажи**. Доколку сакате да проверите што имате надминато само штиклирајте го **Прикажи со детали - рецепти**. За да се реши овој проблем потребно е да го зголемите лимитот за рецепти на следниов начин:

1. Изберете **Планирање на цели** → **Рачно менување**;
2. Изберете **година, тромесечје, лекар**;
3. Притиснете **Прикажи**;
4. Ќе се прикажат сите цели. Позиционирајте се кај лимитот за рецепти и кликнете. Внесете го новиот износ и **притиснете на копчето стрелка надолу од тастатура** за да се зачува промената.
5. Потоа проверете во **Планирање на цели** → **Прикажи** дали е реализирана целта, односно дали во последната колона стои **ДА**. Доколку пак има **НЕ**, повторете ја постапката од 1 до 4

Со почит,

Тимот за развој и подршка на Компјунет инженеринг, за софтверот КА-СОФТ ПЛУС.